

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 26 јули 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за уважување на приговор**

1. Приговорот на Пожаренка ДОО с. Славеј, Кривогаштани УП2 09-135/21 од 1 јуни 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-190 од 27 мај 2021 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-190 од 27 мај 2021 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Електродистрибуција да издаде Решение за согласност за приклучување преку стандарден приклучок.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Пожаренка ДОО с. Славеј, Кривогаштани до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-135/21 од 1 јуни 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-190 од 27 мај 2021 година издадено од КЕЦ Прилеп, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок за пумпа за наводнување.

Имено, првично е побаран времен приклучок за пумпи за наводнување на КП 1586/16, КО Големо Коњари. После разгледување на доставената документација и извршениот увид на лице место, констатирано е дека барателот е сопственик на повеќе катастарски парцели (КП 1586/1, 1586/15, 1586/16, 1586/17, 1586/18, 1586/19, 1586/20, 1586/21) кои се наведени во ИЛ во Решението за земјодејско стопанство од МЗШВ и има изградено еден објект на КП 1586/1 над кој поминува 10kV далековод, при што не се исполнети условите наведени во член 138 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

На седницата од 7 јуни 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-135/21 од 1 јуни 2021 година со прилог:
  - Имотен лист бр. 685 за повеќе КП, КО ГОЛЕМО КОЊАРИ 1
  - Решение за земјоделско стопанство издадено од МЗШВ
  - Тековна состојба на друштвото
  - GIS скица
  - Приговор

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави нова GIS скица со вцртани парцели и растојание на истите од среднонапонска мрежа. По достава на бараните докази, на седницата од 24 јуни 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван, при што на истата се заклучи Предметот да се стави на дневен ред на наредната седница со физичко присуство на двете страни.

На седницата од 7 јули 2021 година присутните ги изнесоа следните наводи:

Жалителот потенцираше дека објектот кој се наоѓа под далекуводот веќе 30 години е приклучен на електрична енергија.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имено, согласно член 39 став (2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) стандарден приклучок е приклучок на низок или среден напон при што објектот кој се приклучува се наоѓа на подрачје кое е опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ) и е исполнет еден од условите:

- 1) одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот е помала или еднаква на 400 kW;
- 2) сите колективни станбени, деловни и станбено-деловни објекти, без оглед на одобрената максималната едновремена моќност на приклучокот

Согласно став (3) и (4), по исклучок на став (2), стандардни приклучоци на нисконапонска мрежа се и приклучоци за објекти чија што максимална едновремена моќност е помала или еднаква на 11 kW и не се опфатени со локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а во подрачјето каде се наоѓа објектот за кој се бара приклучок има и други постоечки корисници и/или потенцијални баратели на приклучок, односно и приклучоци за објекти за кои е издадена локална урбанистичко-планска документација (ЛУПД), а се наоѓаат во подрачје опфатено со детален урбанистички план (ДУП), или урбанистички план за село (УПС) или урбанистички план вон населено место (УПВНМ).

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–135/21  
26 јули 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски